




Детектор за чад

Детекторот за чад ви овозможува навремено предупредување од пожар и ви дава време безбедно да се евакуирате. Во Викторија е законска обврска да се поседува најмалку еден детектор за чад на секое ниво во секој дом. Само исправните детектори за чад спасуваат животи. Без исправен детектор за чад во вашиот дом имате **◆ 57%** поголеми шанси да претрпите губење и оштетување на имотот, **◆ 26%** повеќе шанси да претрпите сериозна повреда и **◆ четири** пати поголема веројатност да умрете во пожар во домот, отколку луѓето кои поседуваат исправен детектор за чад.



1. Сите австралиски Противпожарни Служби препорачуваат користење на фотоелектрични детектори за чад (photoelectric smoke alarms).
2. Поставете детектор за чад на таванот.
3. Оддалечен најмалку 30 см од ѕидовите.
4. НА СЕКОИ ДЕСЕТ ГОДИНИ Треба да се заменат сите детектори за чад, вклучувајќи ги и оние приклучени на струја.
5. ЕДНАШ ГОДИШНО Менувајте ја батеријата на вашиот детектор за чад и нежно отстранете ја пращината насоберена на надворешната обвивка.
6. ЕДНАШ МЕСЕЧНО Притискајте го копчето за тестирање на детекторот за чад секој месец и чекајте го звукот бип, бип бип.

План за евакуација од домот

Од животна значење е да знаете што да правите ако дојде до пожар. Следете ги овие правила при правењето план како да избегате од пожар во вашиот дом и вежбајте го со целото семејство. Обезбедете да можете да излезете од дома во итна ситуација. Запомнете, нема да можете да избегате ако вратата сте ја заклучиле со две брави (deadlock).



1. Клекнете ниско на земја и тргнете се од чадот.
2. Доколку е безбедно, затворете ги вратите за да се забави ширењето на пожарот и чадот.
3. Кога излегувате, предупредете ги другите луѓе.
4. Излезете и останете надвор.
5. Сретнете се на безбедно место, како што е поштенското сандаче надвор од домот.
6. Јавете се на 000 (три нули) од мобилен телефон или од телефонот на соседот. Побарајте за FIRE (ПОЖАР)

Кујна и готвење

Готвењето во кујна е единствената најголема причина за предизвикување пожари во домот. Пожарот во кујната може да предизвика значителна штета. Пожарите во кујните се причина за висок степен на лични повреди. Бидете внимателни во кујната.

На дофат треба да имате апарат за гаснење пожар и ќебе за гаснење пожар, но тие треба да се оддалечени од просторот за готвење. MFB Противпожарната Бригада за градското подрачје препорачува да користите апарат или ќебе за гаснење пожар само доколку се чувствувате физички и ментално способни за безбедно да користите таква опрема.



1. Секогаш надгледувајте ги децата кога се во кујна. Чувајте ги подалеку од ринглите и рерната. Рачките на тенџерињата нека ви бидат свртени навнатре накај ринглите.
2. Ринглите, скарата за печење, рерната, аспираторот и просторот за готвење нека ви бидат исчистени од насобрана маснотија, прашина и масло за готвење.
3. Останете во кујната и никогаш не излегувајте од таму додека готвите.
4. Запаливите материјали, како што се кујнските крпи и кујнската хартија за бришење, мора да се чуваат подалеку од средствата за готвење и греење.
5. Погрижете се кујнските апарати да бидат чисти и исправни.

Спална соба

Ризикот од пожари е најголем за време на ноќта додека спиете. Додека спиеме може да го изгубиме осетот за мирис. Без исправен детектор за чад може да не се разбудите, или пак да се разбудите предоцна за да можете безбедно да се евакуирате.

Детекторите за чад мора да бидат поставени надвор од просториите за спиење. Дополнителни детектори за чад треба да бидат поставени исто така во секоја спална соба во која некој спие со затворена врата.



1. Пушењето во кревет е многу опасно. Не пушете кога сте во кревет.
2. Погрижете се електричните уреди на струјно напојување, како што се феновите за сушење коса, пеглите за исправување коса и лаптопите, да не бидат оставени врз постелнината.
3. Вклучете го електричното ќебе 30 минути пред да легнете во кревет и исклучете го откако сте легнале.
4. Израмнете го електричното ќебе со контролните копчиња на страната на креветот. Редовно проверувајте да нема некои искинати или оголени жици.
5. Запомнете, дополнителен детектор за чад во секоја спална соба во која врата е затворена додека се спие во неа.
6. Купувајте јастуциња за затоплување само со дадени упатства за употреба и користете ги согласно упатството за користење од производителот.

METROPOLITAN FIRE AND EMERGENCY SERVICES BOARD (MFB)

www.mfb.vic.gov.au

COUNTRY FIRE AUTHORITY (CFA)

www.cfa.vic.gov.au



